

## ЧЕТИРИ НОВИ ФИЛМОВИ ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX!

Во киното на 9 април пристигнуваат четири нови филмови - љубовната приказна „[Најдолгото патување](#)“, анимираната и синхронизирана комедија „[Зошто \(не\) го изедов татко ми 3D](#)“, авантурата на самовилите „[Свончица и чудовиштето од Недојдија](#)“ и дебитантското остварување на сценаристот и режисер Вук Ршумовиќ „[Ничие дете](#)“!

Роматичната драма на Џорџ Тилман „Најдолгото патување“ базирана на истоимениот светски бестселер на Николас Спаркс прикажува две временски раздвоени приказни, кои меѓутоа судбината ги поврзува. Во филмот ќе го запознаеме Лука (Скот Иствуд, син на легендарниот Клинт Иствуд), поранешен првак во јавање бикови кој се обидува да ја врати старата слава и Софија (Брит Робертсон), студентка која штотуку ја добила работата од соништата во Њујорк. Додека бројните несогласувања, но и високи идеали ја ставаат на тест нивната врска, двајцата млади ќе најдат инспирација во случајната средба со Ајра (Алан Алда) и неговите сеќавања.

„Зошто (не) го изедов татко ми 3D“ нè враќа во периодот пред две милиони години, а ја прикажува борбата на малите групи праисториски луѓе во северна Африка кои се обидуваат да држат чекор со мајката природа. Во фантастичниот 3D филм најмладата кино публика ќе има можност да ужива непречено, бидејќи филмот е синхронизиран на македонски јазик. Марин Бабиќ, Анастас Тановски, Илија Илиоски, Катерина Шехтанска-Лаковска, Кристина Гркова ги позајмија гласовите на главните јунаци.

Авантурата на шумските самовили продолжува, но овој пат со нови пријатели.

Забавната и талентирана самовила Феи смета дека не може да се суди книгата по својата корица, или животно по своите остри заби, па таа се спријателува со огромното и мистериозно чудовиште од Недојдија. Иако Свончица и нејзините пријателки не се толку сигурни за овој страшен додаток во Долината, елитни вили-извидници ќе се соберат за да го заработ ова чудовиште пред тоа да им ги уништи нивните домови. Лана ќе мора да верува во своето срце и слепо да го следи доколку ако мисли дека треба да ги собере девојките и да го спасат чудовиштето.

Филмот „Ничие дете“ се базира на чудесната вистинита приказна за дивото момче (во филмот го игра Денис Муриќ) кое во средината на осумдесетите години на минатиот век ловци го пронашле меѓу волци во шумата на планините на Босна и Херцеговина, по што е испратено во дом за деца без родители за да се социјализира. Наспроти очекувањата, момчето, кое го добива името Харис Пучурица, почнува забрзано да се развива и склопува пријателства.... На почетокот на војната, меѓутоа, мора да се врати во БиХ.

Дебитантскиот филм на сценаристот и режисер Вук Ршумовиќ досега е награден со 14 награди на светски и домашни фестивали.

## КИНО ПРОГРАМА ОД 09.04 ДО 15.04.2015

### Ничие дете (Nicije dete)

секој ден: 19:10, 20:50

### Најдолгото патување (The longest ride)

секој ден: 19:45, 21:40, 22:30

### Брзи и бесни 7 (Furious 7)

вторник - четврток: 15:45, 16:15, 17:30, 18:30,  
19:20, 20:10, 20:40, 21:10, 22:00, 22:20, 22:50  
петок-понеделник: 12:40, 13:40, 14:40, 15:45,  
16:15, 17:30, 18:30, 19:20, 20:10, 20:40, 21:10,  
22:00, 22:20, 22:50

### Стрелец (The Gunman)

секој ден: 23:00

### Ќе бидеме светски прваци (Ѕвцето прваци sveta)

секој ден: 19:00, 21:50

### Трилогија Различна: Побунети 3D (Divergent Series: Insurgent 3D)

секој ден: 16:00, 18:10

### Пепелашка (Cinderella)

секој ден (освен сабота): 15:15, 17:45, 20:00  
сабота: 11:30, 15:15, 17:45, 20:00

### Фокус (Focus)

секој ден: 17:00

### ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

#### Зошто (не) го изедов татко ми 3D синх. (Pourquoi j'ai pas mangé mon père 3D) synchronized

вторник - четврток: 16:45, 18:45  
петок-понеделник: 12:20, 14:20, 16:45, 18:45

#### Свончица и чудовиштето од Недојдија (Tinkerbell: legend of the Neverbeast)

вторник - четврток: 15:00, 16:30, 18:15  
петок, недела, понеделник: 13:00, 15:00, 16:30,  
18:15  
сабота: 11:00, 13:00, 15:00, 16:30, 18:15

#### Дома 3D (Home 3D)

вторник - четврток: 15:30, 17:20  
петок, недела, понеделник: 12:00, 13:20, 15:30,  
17:20  
сабота: 11:20, 12:00, 13:20, 15:30, 17:20

#### Овцата Шон (Shaun the Sheep)

петок, недела, понеделник: 14:00  
сабота: 11:40, 14:00

\*Киното го задржува правото на промена на програмата без претходна најава.